



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

**Мандатно писмо за заменик-претседателот на Владата
задолжен за економски прашања и за координација со
економските ресори**

3 септември 2020 година

Почитуван заменик-премиер Битиќи,

На парламентарните избори кои се одржаа на 15 јули 2020 година граѓаните на Република Северна Македонија избраа да продолжиме да ја движиме државата напред. Нивниот глас за коалицијата која ја формираше новата Влада со мандат од 2020 до 2024 година е нивната сопствена инвестиција во полза за подобар живот за себе, за своите семејства и своите заедници. Гласот на секој граѓанин е глас за одбрана од КОВИД-19 и за успешно справување со здравствено-економската криза, глас за новата македонска економија, за нови и добро платени работни места, за правна и праведна држава, за чиста и здрава животна средина, за функционална инфраструктура, за ефикасно поврзување дома и со светот, за силна национална култура по угледот на европската култура и за образование кое младите генерации ги подготвува за подобра сегашност и подобра иднина.

Во изворното значење на зборот „министер“ се содржани службата, грижата и помагањето на граѓаните. Вие, како министер, морате да го разберете гласот на граѓанинот како прецизна насока која доаѓа од највисоко ниво и од која нема отстапување. Морате да им служите на сите граѓани, без разлика на нивната етничка и партиска припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, раса, боја на кожа, потекло, припадност на маргинализирана група, јазик, социјално потекло, образование, религија, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус. Очекувам дека во извршувањето на Вашите должности и во



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

остварувањето на Програмата за работа на Владата 2020-2024 година ќе се вклучите без задршка и со целосна професионална посветеност. Имаме сериозна и суштинска обврска агендата за која се обврзавме пред граѓаните да ја остваруваме со максимален вложен напор, преку ефективно извршување за најдобри можни резултати. Овој начин не познава компромиси и оправдувања и вклучува постојана изложеност пред јавноста на која ќе ѝ ги ставиме на располагање сите механизми за да ја следи нашата работа.

Вие сте дел од Владата која отворено ја презентира својата работа и е достапна за секој граѓанин на Република Северна Македонија. Јас, како претседател на Владата ќе ја унапредам структурата на мојот кабинет со цел да бидам уште поотворен премиер и да обезбедам постојана двонасочна комуникација со сите граѓани и заедници на кои им е потребна помош од мене и моите служби, но и за да можам да ги примам и разберам сите идеи и иницијативи кои доаѓаат од јавноста. Ве задолжувам и Вас на редовна и отворена комуникација со сите граѓани и засегнати страни во општеството преку унапредување на каналите за респонзивност, инклузивност и партиципативност.

Вашата работа секојдневно ќе се следи и мери. Ако сте посветени, отчетни и одговорни ќе имате одлични резултати и ќе продолжите да работите уште подобро за уште повеќе резултати. Во спротивно, граѓаните ќе реагираат и тоа ќе предизвика кадровски промени. Само така е исправно и чесно пред зборот кој сме го дале пред граѓаните. Затоа, првите заклучоци за Вашата работа ќе ги донесам после истекот на првите 100 дена од мандатот, односно на истекот на оваа 2020 година, после што се можни промени. На истекот на секоја година ќе вршиме методолошка анализа на реализацијата на зададените цели и на севкупното Ваше работење.

Номинирајќи Ве за министер до Собранието на Република Северна Македонија, бев убеден дека можам да сметам на Вашата целосна одговорност и посветеност во извршување на должностите. Токму затоа, очекувам резултати веднаш. Граѓаните имаат



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

очекувања, а Вие сте на оваа позиција за да направите сè што е потребно за оваа Влада да ги исполни очекувањата.

Координацијата е предизвик на секоја организација. Поради големиот број на институции, особено во сферата на економијата, кои меѓусебно соработуваат и се дополнуваат, истото важи и за една Влада. Токму затоа, Вашата улога на координација и соработка со министрите од економските ресори - финансии, економија, труд и социјална политика, транспорт и врски - ќе биде клучна.

Иако сме соочени со економските последици на здравствената криза предизвикана од КОВИД-19, Владата мора да обезбеди економијата да расте, да се отвораат нови работни места, да растат платите, да се зголемуваат странските и домашните инвестиции. Ваша задача, меѓу другото ќе биде и координација на ресорите кои се поврзани и со изградбата на најголемите и стратешки капитални инвестиции, како што се изградбата на националниот гасовод, автопатиштата, железницата, енергетските капацитети и националната оптичка транспортна мрежа.

Како Влада која се заложи активно да се бори со сиромаштијата, очекувам во координација со Вашите колеги, министерката за труд и социјална политика и министерот за финансии да координирате политики кои ќе обезбедат стапка на сиромаштија под 16 %. Наша стратегија е инвестирањето во човечкиот капитал. Во таа насока, покрај политиките за отворање на нови работни места и зголемувањето на платите, очекувам Република Северна Македонија да го базира развојот на својата економија на иновативни и нови технологии. Да станеме регионален стартап центар. Да вложуваме во младите и да ги поттикнуваме да почнат свој бизнис, а со тоа и да ги задржиме во државата. Да станеме дестинација за дигитални номади.



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

Економијата започнавме да ја трансформираме и на енергетски план. Политиката на Владата е фундаментално да го промени енергетскиот профил на државата и да ја подготвиме за идните предизвици и години. Сакаме таа да биде одржлива, диверзифицирана, евтина, со стабилни извори на понуда и домашното производство значително да се зголеми и многу повеќе од минатото да ги задоволи домашните потреби за енергија.

Од Вас, како заменик-претседател на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, при координација на економските ресори особено очекувам да се ангажирате за постигнување на следното:

- Активно да се вклучите во следењето и да го помагате спроведувањето на Планот за економски раст;
- Да осигурите дека движењето на економијата ќе биде засновано на силен бран на јавни инвестиции, директни домашни и странски инвестиции и најважно на иновации во сите сектори, со цел значително да се зголеми продуктивноста, квалитетот и додадената вредност на производите и услугите. Дигитализацијата станува суштински процес за да стане економијата поефикасна, квалитетот на животот повисок, а резултатите ефективни. Влегуваме на заедничкиот европски пазар со нова сила и нови можности, трансформирајќи ја економијата да биде поконкурентна, прво, дома, во земјата, а потоа и надвор;
- Активно да се вклучите во спроведувањето на мерките предвидени за задржување на стабилната макроекономска рамка во која даночниот систем ќе биде предвидлив, ефикасен, праведен и сериозно ќе ја намали сивата економија и ќе ги поттикне приватните иницијативи и инвестиции;
- Да го поттикнете и поддржите процесот на зајакнување на капацитетите за реализација на јавните инвестиции. Капиталните инвестиции ќе бидат генератор на јавната инвестициска потрошувачка за да се фокусираме целосно на огромниот потенцијал на домашната потрошувачка и инвестиции;
- Да придонесете кон напорите на економските ресори до крајот на мандатот да ја вратиме нашата економија на солиден и одржлив раст од 4 %;



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

- Да го координирате процесот на обезбедување странски инвестиции во вредност од најмалку една милијарда евра за 4 години, со фокусирање на оние базирани на иновации, висок степен на финализација на производи и услуги и одржливост на бизнисите;
- Да го координирате формирањето на Централна единица за поддршка на јавните инвестиции, на владино ниво, со единствена цел - навремено, целосно и транспарентно реализирање на буџетските расходи и, особено значајно, за мерење на резултатите и ефектите од економските политики на растот и развојот на економијата;
- Да предложите формирање на работни групи за инвестиции (Investment task force) од домашни и странски експерти за секоја позначајна капитална инвестиција и да го координирате и следите нивното работење;
- Да учествувате во процесот на обезбедување директна поддршка на домашните и странските инвестиции во износ од 300 милиони евра од домашните буџети и директна алокација на очекувани 300 милиони евра од европските фондови;
- Да спроведувате и други активности во согласност со заложбите и Програмата на Владата на Република Северна Македонија 2020 - 2024 година.

Истовремено, како заменик - претседател на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, од Вас очекувам:

- Да бидете прв чувар на Уставот и законите и да осигурате дека Вашиот кабинет ги исполнува сите законски обврски, дека сите кои работат под Ваша надлежност се еднакво одговорни пред законот и Уставот, а Уставот и законите се спроведуваат еднакво за сите;
- Да бидете пример за добро управување и да осигурате дека носителите на јавните функции и службениците кои работат под Ваша надлежност се придржуваат до највисоките стандарди за одговорно и етичко управување;
- Да осигурате дека Вашиот кабинет навремено, правично, ефикасно и ефективно одговара и ги решава прашањата од граѓаните и правните лица на тој начин оправдувајќи ја и стекнувајќи ја довербата на граѓаните и јавноста;
- Да ја продолжите примената и да ги унапредите политиките на транспарентност и отчетност;



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

- Да бидете отворени и инклузивни кон граѓаните, стручната јавност, граѓанското општество и опозицијата во креирањето и спроведувањето на јавните политики со цел да се обезбедат квалитетни политики базирани врз докази и консензуалност во општеството;
- Да осигурате дека државните ресурси не се користат за партиски и изборни цели и дека на административните службеници и вработените во јавниот сектор не им се вршат партиски влијанија;
- Да ја унапредувате родовата еднаквост и правичната застапеност и постојано да го имате предвид мултиетничкиот карактер на земјата.

Соработувајте со сите вработени и искористете ги сите потенцијали во јавната администрација. Во целото ваше дејствување бидете им пример на тие со кои работите и на граѓаните за кои работите. Придржувајте се до Кодексот за етичко однесување на членови на влада и носители на јавни функции именувани од страна на Владата и ширете ги етичките вредности. На крајот на нашиот мандат во 2024 година, како резултат на позитивните промени кои ќе ги направиме, Република Северна Македонија да биде земја во која граѓаните сакаат да живеат и да придонесуваат за нејзино постојано унапредување. Граѓаните го очекуваат тоа од нас.

Ви пожелувам многу среќа, здравје и успешен мандат.

Искрено Ваш,

Зоран Заев

Претседател на Владата на Република Северна Македонија